


НОВА "ЕПИЗОДА" ОД СЕРИЈАТА НА МАНУ "АЛБАНИЗИРАЊЕ НА ГЕОРГИЈА КАСТРИОТ - ИСКЕНДЕР"

Да се случеше во не-која друга земја пре-давниците веќе ќе ги стигнеше казната од народот. Ќе беа протерани од државава! Но, Македонија е чудна земја на Балканот. Чудна е по тоа што во неа за нечи туѓи интереси се работи на штета на сопствените. Ако за останатите народи важи правилото туѓото го сакаме своето не го даваме, кај нас важи она другото - не го сакаме туѓото, а своето го продаваме! Колку и да звучи апсурдно, тоа и го докажавме. Се откажавме од нашиот великан Георгија Кастриот - Искендер и им го дадовме на Албанците! Наместо да се гордееме со неговите подвизи, ние ги бришеме неговите дела, а на оние малкумината кои со силата на фактите сакаат да ја истуркаат вистината на виделина не им даваме можност тоа и да го направат. Токму оние кои треба да не учат како мора да се негуваат историјата и придобивките од минатото, кои се наша одлика и по кои светот конти-

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

нуирано ќе не препознава, не водат во погрешна насока, не туркаат во бездна, не прават народ без идентитет. Да, токму онаа институција која треба да му докаже на светот дека и ние имаме "коњи за тркање", се откажува од нив.

Македонската академија на науките и уметностите доживеа фијаско. Во сала преполна со академици, луѓе интелектуалци, учесници во политичкиот живот, беше срамно да кажеш дека си Македонец. Срамно е и тоа што нашиот познат академик, господинот Гане Тодоровски, преку своето пишано перо ја прекројува македонската историја. Да беше тоа во наша полза, и да не беше во право ќе му се заблагодаревме за несебичниот ангажман, но на овој начин да се дрзне и да се согласи дека Искендер е албански херој, е нон сенс... На



ГАНЕ ТОДОРОВСКИ И АЛИ АЛИУ НИ ЈА ПРЕКРОИЈА ИСТОРИЈАТА

"Противник сум на манипулирањето со емоциите на народот. Барате македонски или какви било национални корени на Георгија Кастриот во XV век. Господине Поповски, оние кои ја знаат историјата, сигурно знаат како да го толкуваат ова, а и Вие знаете", коментира Тодор Чепрегенов, директор на Институтот за национална историја, во својата реакција по повод коментарите на публицистот Д-р Петар Поповски за поалбанчувањето на Искендер. "Чувствувам одговорност пред македонската јавност да одговорам на Вашите паушални обвинувања дека, 'Владата, МАНУ и ИНИ се триаголник кој има антимакедонски елемент и го форсира задушувањето на научната мисла на македонскиот народ'".

овој начин единствено може да доживее само шиканирање од вистинските Македонци. И на крајот на краиштата, па кој

АКАДЕМИЦИТЕ ГО П АЛЕКСАНДАР

Од размената на територии преку албанизирањето на Георгија Кастриот - Искендер МАНУ, си го деградира угледот.

Во Македонската академија на науките и уметностите се одигра уште една серија од "филмот" наречен "Апсурдите во МАНУ". Георгија Кастриот-Искендер беше прогласен за албански херој. Во 2001 година, одделни академици ни ја сервираа налудничавата идеја за размена на територии и население т.е. Тетово, Гостивар и Дебар да ги трампаме за Поградец, Пустец и Мала Преспа. Доволно да се прашаме чии интереси застапува оваа Академија?

е тој да ја толкува и да ја брише нашата историја?

ПРЕКРОЈУВАЊЕ

Како можеше да се протолкува неодамнешното присуство на некогашниот водач на ОНА и сегашен претседател на ДУИ, Али Ахмети, во МАНУ? Како да се протолкува и присуството на Гзим Острени и Азис Положани, кои заедно со нашите политички и јавни личности седеа во првите редови и аплаудираа на излагањата за наводно албанскиот јунак Искендер. Оние првите и ќе ги разбереме, успеаја да

влезат и да ни ја прекројат историјата, но каде е вистинското место на оние другите? Нели се борат за македонскиот идентитет, како што многу пати знаат да кажат? Но, ако поддржуваат вакви антимакедонски проекти, тогаш нивното место не е во оваа институција.

Да не бидеме погрешно сфатени, Искендер заслужува должно внимание и почит за сè она што го направил во борбата против Османлиите на Балканот и во Европа, но тој е Македонец, а не Албанец. Потврда за тоа се и многубројните написи за неговото потекло и јунаштво. Но, апсурдите кај нас се секојдневие, па откако го прогласивме за албански херој, со пригоден коктел се почестивме во оваа академска и научна институција. Да беше во прашање некој друг народ, ќе кренеше врева, ќе протестираше, ќе бараше академиците да му се извинат, а ова куτρο Македонче премолчно прифаќа сè што ќе му сервираат големците. Жалосно е ова што му се случува на овој проколнат народ. Ни го земаат името, црквата, ни ја прекројуваат историјата. Но, уште пожалосно е што седиме со скрстени раце и ништо не преземаме против узурпато-



Одбележувањето на 600-годишнината од раѓањето на Георгија Кастриот-Искендер доведе до отворени судири меѓу историчарите Македонци и Албанци во земјава и до антагонизам меѓу членови на МАНУ, на ИНИ и историчарот д-р Петар Поповски.

Тој со месеци тврди дека пронашол докази за македонско-мијачко потекло на овој средновековен јунак, а од МАНУ порачуваат "да се релативизираат таквите дисонанции".

"Тој триаголник има антимакедонски елементи и го формира задушувањето на научната мисла кај македонскиот народ - тврди Поповски. - Како инаку можат да ги оправдаат трите изданија на албански јазик, посветени на Георгија Кастриот, кои се финансираат од Министерството за култура, а не поддржаа ниту една книга на македонски јазик, што зборува за неговото македонско потекло".

Д-р Поповски писмено му се обратил и на премиерот Бучковски со прашање зошто се откажуваме од една од култните фигури на македонската средновековна историја, при што смета дека должност на Владата е да реагира на константните инсистирања на наводното албанско потекло на Искендер.

Министерството за култура на РМ). Наскоро се очекува и бистата на Искендер, сега веќе албански херој, да никне пред стоковната куќа "Илинден", и да означува чија територија е македонска, а чија албанска?

А каде ни е нам бистата на македонскиот војсководец Александар Македонски? Ќе почека или никогаш нема да дочека подобри времиња? Ќе се освестат ли нашите јавни фаци или може вечно да бидат празноглави?

НАЛУДНИЧАВИ ИДЕИ

Ова што се случи минатата седмица во МАНУ, но и претходно, лани кога МАНУ беше домаќин на Научниот собир посветен 600-годишнината од раѓањето на Искендер, е само една епизода од "филмот" наречен "апсурдите во МАНУ". За време на конфликтот Македонската академија на науките и уметностите ни сервираше налудничавата идеја. Одделни академици се сетија како да дојдеме до мир, па ја пласираа идејата за размена на територии и на население. Тетово, Гостивар и Дебар да ги трампаат за Поградец, Пустец и Мала Преспа.

Во 2001 година тогашниот претседател на МАНУ, Ѓорѓи Ефремов изјави: "Идејата за раздружување по мирен пат не е ништо ново. Меѓу бројните опции за мирно решение на кризата, ја прифаќам и оваа идеја. Тоа е предноста и богатството на научникот - да дава опции, кои не треба априори да бидат отфрлени. Ова е видување на одделни членови на МАНУ и не е официјално предложено во ни едно тело на Академијата".

Ваквиот став предизвика лавина реакции и го наруши угледот на МАНУ. По тоа Ефремов ретерираше тврдејќи дека бил погрешно разбран од медиумите.

Сепак, налудничавата идеја, која на некој начин ќе значеше и етничко чистење не се реализираше.

По ваквите апсурди, прашањето е дали академиците треба да се преиспитаат себеси или, пак, и нив ги зафатил синдромот на македонското самоуништување! Во спротивно, прашањето е која е следната епизода од филмот "Апсурдите во МАНУ"?

РЕДАДОА ВТОРИОТ МАКЕДОНСКИ

рите и прекројувачите на историјата.

Ако ние се откажуваме од македонската историја, како ќе ги учиме младите на иднината, зашто без минатото нема сегашност, а нема ниту иднина. Дали во интерес на некаква си мултиетничност ќе ја бришеме историјата? Секој народ во светот има своја историја. Дали ние ќе бидеме единствените кои ќе немаат минато, логично прашање затоа што токму историјата е таа која го изразува идентитетот на еден народ.

Да, кон Искендер треба да гледаме како кон обединувач

на народите, но како можеме да ги протолкуваме зборовите на академикот Томе Серафимовски кој вели: "Тој несомнено е албански легендарен јунак. Младите треба да се ослободат од психози. Да им овозможиме мирен живот. Сите мудри и умни остварувања му припаѓаат на целото човештво. Така јас гледам и на Скендербег?" (изјавено на промоцијата на книгата "Скендербег, 1405-1468" на академиците Гане Тодоровски и Али Алиу), освен како откажување од сопственото минато, дури и со тоа што му се менува и името Искендер.

Иако не сакаме да си признаеме, ние сме губитници. Капитулиравме со Рамковниот договор, си го изгубивме идентитетот. Станавме држава на сите само не и на Македонците. А сè тоа ни се случува затоа што не знаеме или не сакаме да размислуваме со сопствени глави. А така си правиме само штета на самите себе. Не работиме за своите идеали. Дадовме сè што можевме. Финансираме сè што може да биде на наша штета (Манифестацијата "Скопје слави", организирана по повод денот на албанското знаме, беше финансирана од